




ТАНЦУВАЈЌИ НА ПЕ ДОЖИВЕЈТЕ ГО КАР

Бразил го добил своето име по локалното дрво "бразил", кое со својата распространетост покрива поголем дел од шумите во оваа држава, а првите колонисти го користеле за бојење.



По број на жители е петта држава во светот. Се наоѓа во централниот дел на Јужна Америка и е најголема и најнаселена.

Главен град е Бразилија со околу 2 милиона жители, каде престолнината е преместена од Рио Де Женеиро, од единствена причина, за главниот град - центарот на државата и географски да биде во самиот центар. Оваа идеја постоела одамна но неа ја реализирал претседателот Жоселин Кубичек кон средината на минатиот век. Градот го испланирал бразилски-





СОКЛИВИТЕ ПЛАЖИ НЕВАЛОТ



от архитект Луцио Коста и тоа во облик на авион. Жителите на Бразилија, главно, живеат во предградјата, а само мал број во централниот дел на градот. Тука климата е многу пријатна, со дневни температури од 25 до 35 степени Целзиусови, освен на Андиде каде утрата и ноќите се посвежи.

Кога се наоѓате во овој град не

смеете да ја пропуштите обиколката на Меморијалниот центар на претседателот Кубичек, Националниот парк на Бразилија, зградата на Владата, катедралата, ТВ-кулата...

Исто така, кога веќе сте во Бразил задолжително разгледајте го Рио Де Женеиро, кој се смета за еден од најубавите градови на планетата. Рио има што да им понуди дури и на најпребирливите патувачи. Еден од најдобрите начини панорамски да го видите градот е да се искачите на планината Сугар Лоаф, од каде има глетка од 360 степени, па ќе ја видите статуата на Исус Христос, која се вбројува во седумте светски чуда. Оваа висока статуа е еден од заштитните знаци на Рио. Од тука се гледа дека Рио е поделен на два дела -

едниот дел е Северна зона и вториот е Јужна зона, која има и повеќе знаменитости, вклучувајќи ја и планината Сугар Лоаф и познатите прекрасни плажи. Рио е повеќе од прекрасните плажи, како што е Копакана. Од Лапа па до Св. Тереза, до статуата Исус Христос и Самбадромот. Во Рио можат да се посетат многу музеи, да се разгледаат прекрасните колонијални згради и импресивните цркви.

Карневалот во Рио е единствениот вистински карневал, кога сите излегуваат на улица и танцуваат во импресивни костими. Најдобрите костими се гледаат во недела и во понеделник.

Затоа посетете го Бразил...